



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 19 мај 1972
Скопје
Број 15 Год. XXVIII

Претплата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

144.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МИНИМАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ

Се прогласува Законот за минималниот личен доход на работниците, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 април 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 април 1972 година.

Бр. 03-1168
28 април 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА МИНИМАЛНИОТ ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Работниците што се во работен однос во организациите на здружен труд, во државните органи и во другите организации (во натамошниот текст: организации) имаат право на минимален личен доход кога врз основа на резултатите од нивната работа или работата на нивната организација остварениот личен доход е понизок од минималниот личен доход утврден со овој закон.

На минимален личен доход имаат право и работниците што се во работен однос кај лицата кои како дополнителен труд го користат трудот на тие работници.

Член 2

Минималниот личен доход на работникот за полно работно време изнесува 50% од просечниот личен доход во Републиката, остварен во претходната календарска година, што ќе го утврдува Републичкиот завод за статистика.

Член 3

Општината може, за работниците на сите или за одделни организации од своето подрачје, да утврдува и поголем износ на минималниот личен доход од износот од претходниот член, ако средствата на општината, освен средствата од член 9 на овој закон, овозможуваат исплата на минималниот личен доход во зголемен износ.

Член 4

Минималниот личен доход му припаѓа на работникот сразмерно со времето поминато на работа.

Член 5

Како време поминато на работа за пресметување на вкупниот износ на средствата за лични доходи што ѝ се обезбедуваат на организацијата според одредбите на овој закон се зема:

1. времето поминато на работа;
2. времето на годишен одмор и државните празници;
3. времето на прекинот на работата за кое на работниците им припаѓа личен доход според одредбите на општиот акт на организацијата;

4. времето на отстранувањето од работа врз основа на решение на организацијата;

5. времето на отсуствувањето од работа за кое на работникот му припаѓа надоместок на личниот доход.

Член 6

Минималниот личен доход на работниците им се исплатува во роковите одредени со општиот акт за исплата на личните доходи.

Член 7

Организацијата која од средствата на жиро-сметката, средствата на резервниот фонд, средствата на фондот за заедничка потрошувачка и другите средства не може да им ги исплати на работниците личните доходи во висина на минималниот личен доход, средствата за лични доходи до таа висина им се исплатуваат од средствата на фондот за заеднички резерви на организациите на здружениот труд на општината, формирани според посебни прописи.

Член 8

Републичките средства за заеднички резерви на организациите на здружен труд ќе се користат за исплата на минимални лични доходи откога Службата на општественото книговодство ќе констатира дека со општинските средства за заеднички резерви на организациите на здружен труд не може да се обезбеди минималниот личен доход во височината утврдена со член 2 на овој закон.

Член 9

На организациите кои според важечките прописи не се должни да плаќаат придонес за заеднички резерви на општината, средствата за исплата на минималниот личен доход им ги обезбедуваат општествените фондови од кои се финансира дејноста што ја врши организацијата.

Член 10

Ако со средствата за заеднички резерви на организациите на здружениот труд односно фондот што ја финансира дејноста во општината и Републиката не се обезбедува исплата на минималниот личен доход, разликата се обезбедува од расположливите средства на општината односно Републиката по следниот редослед:

- резервниот фонд на општината;
- резервниот фонд на Републиката;
- буџетот и другите средства на општината; и
- буџетот и другите средства на Републиката.

Член 11

За работниците од член 1 став 2 на овој закон, средствата за исплатата на минималниот личен доход ги обезбедуваат лицата кои како дополнителен труд го користат трудот на тие работници.

Член 12

Искористените средства за исплата на минималниот личен доход во смисла на членовите 8 и 9 од овој закон, организацијата е должна да ги врати.

Организацијата, која за исплатување на минимален личен доход користела средства според одредбите на овој закон, не може да исплатува ли-

чен доход над износот на минималниот личен доход сè додека не ги врати тие средства на Републиката, односно општината.

Браќањето на искористените средства од член 10 на овој закон се врши по обратен редослед.

Член 13

Организационата единица на Службата на општественото книговодство, кај која се водат паричните средства на организацијата е должна, по барање на организацијата да ѝ исплати средства за минимални лични доходи во смисла на член 7 од овој закон.

За исплатата на средства за минимални лични доходи, организационата единица на Службата на општественото книговодство е должна веднаш да го извести носителот на средствата од кои се исплатени минималните лични доходи.

Член 14

На минималниот личен доход на работниците не се плаќа републички придонес од личен доход од работен однос.

Член 15

Одредбите на членовите 2 и 3 на овој закон не се однесуваат на настојниците и управниците на згради и други лица од член 142, став 1 на Основниот закон за работни односи.

Член 16

Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата или друго правно лице:

1. ако не му го исплати минималниот личен доход на работникот во рок определен со општиот акт за исплата на личните доходи или му го исплати во износ помал од износот определен во член 2 на овој закон; и

2. ако кон барањето на средствата за исплата на минимални лични доходи во смисла на членовите 5 и 7 на овој закон поднесе неточни податоци заради утврдување на вкупниот износ на минималните лични доходи.

За прекршокот од претходниот став ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата или друго правно лице со парична казна од 100 до 1.000 динари.

Лицето кое како дополнителен труд користи труд на други лица ќе се казни за прекршок од став 1, точка 1 на овој член, со парична казна од 50 до 2.000 динари.

Член 17

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, престанува да важи Законот за минималниот личен доход на работниците („Службен весник на СРМ“, бр. 41/68).

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

145.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за здруженијата на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 април 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 27 април 1972 година.

Бр. 03-1221
28 април 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Со овој закон се уредува начинот на остварување слободата на здружување на граѓаните загарантирана со Уставот.

Член 2

Здруженијата на граѓаните (здруженија) се самостојни во остварувањето на целите предвидени со нивните статuti или правила (правила).

Член 3

Секој граѓанин под еднакви услови може да стане член на здружение на начин предвиден со правилата.

Член 4

Работата на здружението е јавна. Начинот на известување на јавноста и обезбедувањето на јавност во работата на здружението се уредува со правилата.

Здруженијата се должни изворите на своите приходи и финансиското работење да ги направат достапни на јавноста.

Службата на општественото книговодство врши контрола над финансиското и материјалното работење на здруженијата.

Член 5

Здружение може да основа група од најмалку 10 полнолетни граѓани.

Основачи на здружение односно членови на органите на здружението не можат да бидат:

— лица осудени за кривични дела против народот и државата;

— лица против кои со судска пресуда е изречена мерката за безбедност забрана на јавни истапувања; и

— лица осудени на казна која повлекува забрана на учествување во основање на здружение, додека траат правните последици на казната.

Член 6

Здружение се основа на основачко собрание кое донесува одлука за основање и правила на здружението.

Член 7

Собранието е највисок орган на здружението. Собранието донесува правила и одлучува за престанокот на работата на здружението.

Член 8

Правилата особено ги содржат: називот и седиштето на здружението; целите на здружението и средствата со кои се постигнуваат тие цели; начинот на стапување во членство, престанокот на членството, како и истапувањето од здружението; правата и должностите на членовите на здружението; правата и должностите на органите на здружението; застапувањето на здружението; изворите на приходи на здружението; начинот на престанок на работата на здружението и располагањето со имотот на здружението во случај на престанок на работата.

Член 9

Здружението има својство на правно лице. Здружението се здобива со својство на правно лице и може да започне со работа со денот на запишувањето во регистарот на здруженијата на граѓаните (регистар).

Регистарот го води општинскиот орган на управата надлежен за внатрешните работи според местото на седиштето на здружението (општински орган за внатрешни работи).

Член 10

Регистарот е јавна книга. Надлежниот општински орган за внатрешни работи е должен да му дозволи увид во регистарот и да му издаде извод од регистарот на секој што има интерес за тоа.

Член 11

Основачите на здружението или органот на здружението се должни во рок од 15 дена од денот на основањето на здружението да го известат општинскиот орган за внатрешни работи за основањето на здружението и да побараат запишување на здружението во регистарот.

Барањето од став 1 на овој член го потпишуваат основачите или овластениот член на органот на здружението. Со барањето се поднесува записникот од основачкото собрание и правилата во два примерка.

Член 12

Општинскиот орган за внатрешни работи ќе го запише здружението во регистарот во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето, ако здружението е основано и ако неговите правила се во согласност со овој закон.

Општинскиот орган за внатрешни работи донесува решение за запишување во регистарот.

Заверен примерок од правилата општинскиот орган за внатрешни работи му доставува на здружението.

Член 13

Ако општинскиот орган за внатрешни работи најде дека правилата не се во согласност со овој закон, ќе ги извести за тоа подносителите на барањето од член 11 на овој закон и ќе им определи рок во кој се должни правилата да ги усогласат. Рокот за усогласување на правилата не може да биде покос од 15 дена ниту подолг од три месеци.

Општинскиот орган за внатрешни работи ќе го одбие барањето за запишување на здружението во регистарот ако најде дека здружението не е основано според овој закон или ако подносителите на барањето за запишување во регистарот во рокот од став 1 на овој член не постапат по неговите забелешки.

Член 14

Здружението може да има свои ограноци, ако е тоа предвидено со правилата.

Огранокот кој не се основа како правно лице работи според правилата на здружението што го основало.

Огранокот кој се основа како правно лице се запишува во регистарот по истата постапка како и здружението.

Огранокот се здобива со својство на правно лице и може да започне со работа со денот на запишувањето во регистарот.

Член 15

Ќе му се забрани работата на здружението ако неговата активност е насочена кон:

1. урнување на основите на социјалистичкото демократско уредување утврдено со уставот;
2. разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост;
3. загрозување на мирот, рамноправната меѓународна соработка или независноста на земјата;
4. вршење на кривични дела или кон поттикнување на вршење на кривични дела.

Во регистарот нема да се запише здружение чии цели опфаќаат некоја од активностите наведени во став 1 од овој член.

Член 16

На здружението чија активност не е во согласност со правилата или со чија активност се нарушува јавниот ред или се навредува јавниот морал, ќе му се забрани вршењето на таквата активност, а ако здружението и покрај оваа забрана продолжи со вршењето на таквата активност, ќе му се забрани работата.

Член 17

Одредбите од чл. 15 и 16 на овој закон се применуваат и на огранокот на здружението.

Член 18

Решението за забрана од член 15 и 16 на овој закон го донесува општинскиот орган за внатрешни работи односно општинскиот орган за внатрешни работи според местото на дејноста, ако решението за забрана се однесува на огранок кој не е основан како правно лице.

Жалбата против решението од став 1 на овој член не го задржува извршувањето на решението.

Член 19

Здружението што ќе ги измени своите правила е должно да го извести за тоа општинскиот орган за внатрешни работи.

Во случаите од став 1 на овој член соодветно се применуваат одредбите од чл. 11 до 15 на овој закон.

Член 20

Ако собранието на здружението донесе одлука за престанок на работата на здружението, дотогашниот орган на здружението е должен во рок од 15 дена да го извести општинскиот орган за внатрешни работи, заради бришење на здружението од регистарот.

Ако здружението престане со работа, а не е донесена одлука во смисла на став 1 од овој член, општинскиот орган за внатрешни работи ќе го избрише здружението од регистарот.

Член 21

Здруженијата можат да се здружуваат во сојуз на здруженија заради остварување на заеднички цели.

Сојуз на здруженија се основа на основачко собрание што го сочинуваат овластени претставници на заинтересираните здруженија.

Сојузот на здруженијата се запишува во регистарот кај општинскиот орган за внатрешни работи.

Член 22

Надзор над законитоста на работата на здруженијата врши општинскиот орган за внатрешни работи.

Член 23

Со парична казна до 5.000 динари ќе се казни за прекршок здружението:

1. кое ќе овозможи член на орган на здружението да биде лице од член 5, став 2 на овој закон;
2. кое благовремено не го извести општинскиот орган за внатрешни работи за измените на своите правила (член 19, став 1) или за престанок на работата (член 20 став 1).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во тоа здружение со парична казна до 500 динари.

Член 24

Со парична казна до 500 динари ќе се казни за прекршок лицето што ја спроведува дејноста на здружението пред запишување во регистарот (член 9 став 2).

Член 25

Со казна затвор од 60 дена ќе се казни за прекршок лицето кое, покрај забраните од чл. 15 и 16 од овој закон, ќе продолжи да ја врши забранетата активност.

Член 26

Здруженијата, основани според досегашните прописи, се должни на првото собрание, а најдоцна во рок од една година по влегувањето во сила на овој закон, да ги усогласат своите правила со одредбите на овој закон и да го известат за тоа општинскиот орган за внатрешни работи.

Член 27

Општинскиот орган за внатрешни работи ќе ги запише во својот регистар здруженијата кои според досегашните прописи се запишани во регистарот што го водел Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

Член 28

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи да го пропише начинот на водење на регистарот на здруженијата како и образецот на регистарот на здруженијата.

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

146.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ**

Се прогласува Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 април 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 27 април 1972 година.

Бр. 03-1223

28 април 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН**ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ЖИВЕАЛИШТЕТО И ПРЕСТОЈУВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ****Член 1**

Пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето и престојувалиштето и пријавувањето на промената на адресата на станот е задолжително за граѓаните под условите и на начин предвиден со овој закон.

Пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето и престојувалиштето не е задолжително за воените лица кои живеат во касарни, воени училишта или слични воени установи.

Член 2

Живеалиште е место во кое граѓанинот се селил да живее постојано.

Престојувалиште е место во кое граѓанинот привремено престојува надвор од своето живеалиште.

Член 3

Полнолетните граѓани се должни да го пријават живеалиштето во рок од 8 дена од денот на населувањето, а да го одјават пред напуштањето на местото на живеење.

Во место во кое е седиштето на општината полнолетните граѓани се должни да ја пријават и промената на адресата на станот во рок од 8 дена од денот на извршената промена.

Член 4

Граѓанинот е должен да го пријави и одјави престојувалиштето ако користи услуги за сместување во угостителски и други организации, угостителски дукани на самостојни угостители, или кај други лица што вршат услуги за сместување.

Пријавувањето на престојувалиштето се врши веднаш по сместувањето, а одјавувањето пред напуштањето на објектот во кој граѓанинот бил сместен.

Пријавувањето и одјавувањето на престојувалиштето се врши кај организациите или лицата од став 1 на овој член.

Кога услугите на сместување од став 1 на овој член се вршат со посредство на угостителска организација, одморалиште, туристичка или друга организација, пријавувањето и одјавувањето на престојувалиштето се врши кај овие организации.

Пријавувањето и одјавувањето на престојувалиштето од став 1 на овој член е задолжително без оглед на должината на траењето на престојот.

Член 5

Граѓанинот кој престојува надвор од местото на своето живеалиште подолго од 15 дена, а не користи услуги за сместување во смисла на член 4 од овој закон, должен е да го пријави престојувалиштето во рок од 24 часа по доаѓањето, а да го одјави непосредно пред заминувањето.

Обврската за пријавување и одјавување од став 1 на овој член ја има и лицето кај кое граѓанинот престојува.

Обврската за пријавување на престојувалиштето од став 1 на овој член не постои кога граѓанинот се наоѓа во посета кај член на своето потесно семејство.

Член 6

Пријавата и одјавата од член 3 и 5 на овој закон се поднесува до општинскиот орган за внатрешни работи.

Организациите и лицата од член 4 на овој закон пријавата ја предаваат на општинскиот орган за внатрешни работи.

Општинскиот орган за внатрешни работи го определува начинот и рокот на предавањето на пријавата од претходниот став.

Член 7

На лицето кое пријавува или одјавува живеалиште, пријавува промена на адреса на стан или пријавува или одјавува престојувалиште од член 5 на овој закон му се издава потврда.

Член 8

При пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето и пријавувањето на престојувалиштето односно промената на адресата на станот, граѓанинот е должен да дава точни податоци.

Во случаите од претходниот став од граѓанинот ќе се побара да покаже лична карта или друга исправа заради утврдување на неговиот идентитет или заради докажување на други податоци од значење за пријавувањето односно одјавувањето.

Општината може да пропише обврска за граѓаните при пријавувањето на живеалиштето или промената на адресата на станот, да ги пријават и малолетните лица што живеат со нив.

Член 9

Евиденцијата на живеалиштето, промената на адресата на станот и на престојувалиштето од член 5 на овој закон ја води општинскиот орган за внатрешни работи.

Живеалиштето на граѓаните и промената на адресата на станот се евидентира во евиденцијата за издадените лични карти, која истовремено служи и како евиденција за живеалиштето на граѓаните.

Евиденцијата на престојувалиштето на граѓаните од став 1 на овој член се води во вид на картотека, која се состои од поднесените пријави за престојувалиште или во вид на азбучен регистар.

Член 10

Организациите и лицата од член 4 на овој закон се должни да водат точна и уредна книга за престојувалиштето на лицата на кои им вршат услуги на сместување (книга на гости).

Книгата на гостите се заверува од општинскиот орган за внатрешни работи пред да започне евидентирањето во неа.

Организациите и лицата од став 1 на овој член книгата на гостите ја чуваат најмалку три години од денот на последното евидентирано престојување.

Организациите и лицата од став 1 на овој член се должни да му овозможат увид во книгата на гостите на овластеното лице на општинскиот орган за внатрешни работи.

Член 11

По барање на државен орган, организација на здружен труд и друга организација и граѓани, општинскиот орган за внатрешни работи е должен да ги даде бараните податоци од евиденциите што ги води.

Член 12

Контрола на пријавувањето и одјавувањето на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните односно на пријавувањето промената на адресата на станот врши општинскиот орган за внатрешни работи.

Член 13

Со парична казна од 1.000 до 3.000 динари ќе се казни за прекршок организацијата од член 4 на овој закон ако не пријави лице на кое му врши услуга на сместување или пријавата не ја поднесе во определениот рок (член 4, став 3), ако не води книга на гости или ја води неточно или неуредно или ако на овластеното лице на општинскиот орган за внатрешни работи не му овозможи увид во книгата.

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни и:

1. одговорното лице во организацијата, со парична казна до 500 динари;
2. самостоен угостител, со парична казна од 500 до 2.000 динари или со казна затвор до 30 дена;
3. лицето кое врши услуги на сместување, со парична казна до 1.000 динари или со казна затвор до 30 дена.

На самостојниот угостител и лицето кое врши услуги на сместување, покрај казната од точка 2 и 3 од претходниот став, може да му се изрече и заштитна мерка забрана на вршење на услуги на сместување во траење од 30 дена до 6 месеци.

Член 14

Со парична казна до 500 динари или со казна затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок:

1. оној што одбегнува да пријави или одјави живеалиште или да пријави престојувалиште односно промена на адреса на стан, кога е тоа пропишано со овој закон;
2. оној што при пријавувањето или одјавувањето на живеалиштето или пријавувањето на престојувалиштето односно промената на адресата на станот дава неистинити или неточни податоци.

Член 15

Со парична казна до 300 динари или со казна затвор до 10 дена ќе се казни за прекршок оној што не ќе пријави или одјави живеалиште или не ќе пријави престојувалиште односно промена на адреса на стан, кога е тоа пропишано со овој закон.

Член 16

Граѓанинот кој пријавил живеалиште или престојувалиште според прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон не е должен, по неговото влегување во сила, повторно да го пријави живеалиштето односно престојувалиштето.

Член 17

Се овластува републичкиот секретар за внатрешни работи да ги пропише обрасците за пријавување и одјавување на живеалиштето и престојувалиштето и пријавување на промената на адресата на станот, како и образецот на книгата за гости.

Член 18

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за евиденцијата на престојувалиштето на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/66).

Правилникот за обрасците и за начинот за водење и чување на евиденцијата на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 23/66), ќе се применува до донесувањето на прописите од член 17 на овој закон, а најдоцна до 31 декември 1972 година.

Член 19

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

147.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ РАСПРЕДЕЛУВААТ ОД ДОХОДОТ НА БАНКИТЕ ЗА 1972 ГОДИНА

Се прогласува Законот за данокот на средствата што се распределуваат од доходот на банките за 1972 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 април 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 април 1972 година.

Бр. 03-1167
28 април 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДАНОКОТ НА СРЕДСТВАТА ШТО СЕ РАСПРЕДЕЛУВААТ ОД ДОХОДОТ НА БАНКИТЕ ЗА 1972 ГОДИНА

Член 1

На средствата од доходот на банките на подрачјето на Социјалистичка Република Македонија, што се распределуваат меѓу основачите за деловната 1972 година, се плаќа данок според одредбите на овој закон.

Член 2

Основицата за пресметување на данокот е вкупниот износ на средствата што ги има вложувачот во фондот на основачите на банката.

Член 3

Данокот се плаќа по стапка од 4% годишно.

Член 4

Пресметувањето и уплатувањето на данокот го врши банката.

Член 5

Во текот на годината се плаќа аконтација на данокот месечно, и тоа најдоцна до 25 во месецот за изминатиот месец.

Данокот конечно се пресметува и се плаќа по завршните сметки на банките за 1972 година.

Член 6

Данокот се пресметува според образецот „Пресметка на данокот на средствата распоредени од доходот на банките“, кој е составен дел на законот.

Член 7

Средствата што ќе се остварат од данокот се приход на Социјалистичка Република Македонија и служат за покривање на обврските за инвестиции во стопанството, што се пренесени на Социјалистичка Република Македонија од федерацијата.

Член 8

До усогласувањето на организацијата и работењето на банките со Законот за банките и кредитното и банкарското работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 58/71) данокот се пресметува на основата што ја сочинуваат средствата на кредитниот фонд на банките на ден 31. XII. 1971 година.

При утврдувањето на основата за пресметување на данокот од претходниот став, средствата на посебниот резервен фонд на банката се изедначуваат со средствата на кредитниот фонд, а средствата на кредитниот фонд за стапбена и комунална изградба не се вклучуваат во основата.

Член 9

Се овластува републичкиот секретар за финансии да донесе упатство за начинот на пресметувањето и уплатувањето на данокот.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а членовите 1, 2, 3, 4, 6 и 8 ќе се применуваат од 1 јануари 1972 година.

148.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државните празници на Социјалистичка Република Македонија, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 април 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 27 април 1972 година.

Бр. 03-1222
28 април 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ ПРАЗНИЦИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за државните празници на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65), во член 1 ставот 2 се брише.

Член 2

По член 1 се додаваат три нови члена кои гласат:

„Член 1а

Во деновите на државните празници не се работи.

Доколку државниот празник паѓа во недела, не се работи наредниот работен ден.

Член 16

Организациите на здружениот труд и другите организации и органи се должни да обезбедат трајно и непречено вршење на дејностите односно услугите и во деновите на државните празници ако во случај на прекин на вршењето на дејноста односно услугата би настаниле потешки последици за општествената заедница или граѓаните.

Организациите и органите од претходниот став ги определува општината.

Член 1в

За време на државните празници, работникот има право на одмор. При утврдувањето на височината на неговото учество во распределбата на средствата за лични доходи овие денови се сметаат како поминати на работа.

Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ да утврди пречистен текст на Законот за државните празници на Социјалистичка Република Македонија.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

149.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА И ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за определување стапката на придонесот за изградба на станови за учесниците во Народноослободителната војна и за начинот и условите на користење на средствата од придонесот,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 април 1972 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 26 април 1972 година.

Бр. 03-1220
28 април 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ИЗГРАДБА НА СТАНОВИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ ВО НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА ВОЈНА И ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ

Член 1

Во Законот за определување стапката на придонесот за изградба на станови за учесниците во Народноослободителната војна и за начинот и условите на користење на средствата од придонесот („Службен весник на СРМ“, бр. 45/68), член 3 се менува и гласи:

„Средствата опфатени со Програмата од претходниот член служат:

1. за обезбедување на учество за добивање на кредит за изградба на општествени и индивидуални згради односно станови;

2. за проширување и адаптација на општествени и индивидуални станбени згради односно станови; и

3. за изградба на општествени и индивидуални станбени згради односно станови за лица со ниски примања и за лица чии единствени приходи се од земјоделство.

Републичкиот секретар за здравство и социјална политика поблиску ќе определи кои лица се сметаат за лица со ниски примања“.

Член 2

Во член 4 по точка 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

„на брачните другари или родителите на паднати и умрени борци и на децата на паднати и умрени борци без родители“.

Член 3

По член 15 се додава нов член 15а, кој гласи: „Одредбите на овој закон во поглед на обврската за плаќање општински придонес не се применуваат во општините во кои е решено станбеното прашање на учесниците од Народноослободителната војна“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

150.

Врз основа на член 126 од Деловникот на Републичкиот собор, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 април 1972 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ ВО ОДБОРИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР

I. Одбор за општествено-економски односи

1. Се разрешува Ванчо Бурзевски, од претседател на Одборот.
2. Се избира Душко Атанасовски, за претседател на Одборот.

II. Одбор за земјоделство и шумарство

1. Се разрешува Ѓорѓи Узуновски, од претседател на Одборот.
2. Се избира Аризан Несторовски, за претседател на Одборот.
3. Се избира Ѓорѓи Узуновски за член на Одборот.

III. Одбор за стоков промет, угостителство и туризам

1. Се разрешуваат Аризан Несторовски и Душко Атанасовски од членови на Одборот.
2. Се избираат Мориц Романо и Митко Мијалковски за членови на Одборот.

IV. Одбор за урбанизам, станбени и комунални прашања

1. Се разрешува Душко Атанасовски од член на Одборот.

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1201
27 април 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

151.

Врз основа на член 124, став 1 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 април 1972 година, на седницата на Соборот на општините, одржана на 27 април 1972 година, на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 април 1972 година, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 24 април 1972 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 26 април 1972 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ИЗБОРИТЕ И ИМЕНУВАЊАТА НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

I. За претседател на Комисијата за прашања на изборите и именувањата се избира Ванчо Апостолски, член на Комисијата.

II. За член на Комисијата се избира Бранко Стојковски, пратеник на Соборот на општините.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1203
27 април 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

152.

Врз основа на член 124, став 1 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 април 1972 година, на седницата на Соборот на општините, одржана на 27 април 1972 година, на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 април 1972 година, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 24 април 1972 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 26 април 1972 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УСТАВНИ ПРАШАЊА НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

I. Се разрешуваат од членови на Комисијата за уставни прашања на Собранието на СРМ:

1. Мориц Романо,
2. Стојан Косев,
3. м-р Љупчо Арнаудов, и
4. Ванчо Бурзевски.

II. Се избираат за членови на Комисијата:

1. Мети Крлиу, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СРМ,
2. Јездимир Богдански, член на Извршниот совет на Собранието на СРМ, и
3. Стојан Стојчевски, претседател на Градската конференција на СКМ — Скопје.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1202
28 април 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

153.

Врз основа на член 124, став 1 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 април 1972 година, на седницата на Соборот на општините, одржана на 27 април 1972 година, на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 26 април 1972 година, на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 24 април 1972 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 26 април 1972 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА МЕЃУНАЦИОНАЛНИ ОДНОСИ НА СОБАНИЕТО НА СРМ**

I. За претседател на Комисијата за меѓунационални односи на Собранието на СРМ се избира Хиџет Рамадани, потпретседател на Собранието на СРМ.

II. За членови на Комисијата се избираат:

а) од редот на пратениците на Републичкиот собор:

Предраг Кушевски и Абди Фаик;

б) од редот на пратениците на Соборот на општините:

Фируз Демир, Цветан Аврамовски и Петрит Муча;

в) од редот на пратениците на Просветно-културниот собор:

Горѓи Минев, Муртезан Черкези и Љубомир Трајчев;

г) од редот на пратениците на Стопанскиот собор:

Надежда Герасимова, Душко Кузмановски и Алија Беговски;

д) од редот на пратениците на Социјално-здравствениот собор:

д-р Љупчо Доревски, д-р Мивтар Курти и д-р Стојка Манчева-Косева.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1200 Претседател
28 април 1972 година на Собранието на СРМ,
Скопје Никола Минчев, с. р.

154.

Врз основа на член 6 од Законот за стопанските судови и член 19 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“, бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 27 април 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 27 април 1972 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ И ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ**

I. Се разрешува Иван Поповски, од судија на Окружниот стопански суд во Скопје.

II. Се избира Божана Нацева, за судија на Окружниот стопански суд во Скопје.

III. Се избираат за судии на Окружниот суд во Скопје:

1. Ранко Максимовски; и

2. Никола Прелиќ.

IV Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

СОБАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 03-1198 Претседател
28 април 1972 година на Собранието на СРМ,
Скопје Никола Минчев, с. р.

155.

Врз основа на член 1 став 6 од Законот за републичките судски такси („Службен весник на СРМ“ бр. 36/69 и 32/70), Извршниот совет, на седницата одржана на 4 април 1972 година, донесува

ПРОГРАМА**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИЗДВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ОД СУДСКИ ТАКСИ НАМЕНЕТИ ЗА ОПРЕМА НА СУДОВИТЕ, ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА И ВОСПИТНО-ПОПРАВНИТЕ ДОМОВИ**

1. Делот од приходите во висина од 25% од издвоените средства од судски такси во смисла на член 1 став 3 од Законот за судските такси ќе се користат за опрема на судовите и јавните обвинителства и тоа за:

1. Опременување на истражната служба во висина од 30%;

2. Техничка опрема за работа во висина од 30%;

3. Опрема на извршната служба во висина од 5%;

4. Опрема за судски сали во висина од 20%;

5. Канцелариска опрема во висина од 13%;

6. Студии и проучувања за модернизација на правосудните дејности во висина од 2%.

2. Распределбата на средствата од точка 1 по корисници и начинот на користењето ги утврдува Републичкиот секретар за правосудство по предлог на комисијата чии членови ги именува секоја година.

Комисијата од претходниот став се состои од девет члена во која се именуваат пет члена од судовите од општа надлежност, еден член од стопанските судови, два члена од јавните обвинителства и еден од Републичкиот секретаријат за правосудство.

3. Средствата распределени со оваа програма ќе се користат по истекот на шестомесечјето во кое се уплатени на посебната сметка во Службата на општественото книговодство.

Наредбодател за користење на овие средства е републичкиот секретар за правосудство или од него овластено лице.

4. Оваа програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-793/1
4 април 1972 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

156.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Пазарниот ред и на Правилникот за височината на надоместокот за користење продажни места, технички уреди и други услуги на пазариштето во Струмица, по одржаната јавна расправа на 23 јуни 1971 година, на седницата од 6 април 1972 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинуваат Пазарниот ред бр. 02-230/2 и Правилникот за височината на надоместокот за користење продажни места, технички уреди и други услуги на пазариштето во Струмица бр. 02-230/3 донесени од работната заедница на Пазаришната управа во Струмица на 2 декември 1969 година.

2. Се запира постапката за оценување уставноста и законитоста на Статутот на Пазаришната управа во Струмица бр. 02-205/1 донесен од работната заедница на управата на 9 декември 1970 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Пазаришната управа во Струмица на начин што со статутот на управата е определен за објавувањето на општите акти.

4. По повод претставката на Претпријатието за лов, преработка и промет на риби „Дојранско Езеро“ во Нов Дојран, Уставниот суд на Македонија на седницата од 22 април 1971 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Статутот на Пазаришната управа во Струмица, донесен од работната заедница на управата на 9 декември 1970 година под бр. 02-205/1 и на актите означени во точката 1 на оваа одлука. По јавната расправа одржана на 23 јуни 1971 година Судот донесе решение со кое го одложи одлучувањето и на Пазаришната управа ѝ даде можност статутот и означените акти до крајот на месец септември 1971 година да ги усогласи со одредбите на ставот 3 на член 64 од Уставот на СР Македонија и со одредбите на членовите 5, 6 и 7 од Законот за промет на стоки („Службен весник на СРМ“ бр. 27/67).

Постапувајќи по решението на овој Суд, работната заедница на Пазаришната управа во Струмица на седницата од 15 јуни 1971 година донесе Одлука за измена и дополнување на статутот бр. 02-205/1, со која е определено во управувањето со работите утврдени во членот 5 од Законот за промет на стоки да учествуваат и претставници на општествената заедница, со што Статутот на управата е усогласен со Уставот на СР Македонија и со Законот за промет на стоки. Меѓутоа, Пазарниот ред и Правилникот за височината на надоместокот за користење на продажни места, технички уреди и други услуги на пазариштето во Струмица работната заедница на управата сè уште не ги усогласила со Уставот и законот, поради што Судот пристапи кон оценувањето на нивната уставност и законитост.

Разгледувајќи го Пазарниот ред и Правилникот за височината на надоместокот за користење на продажни места, технички уреди и други услуги на пазариштето во Струмица Судот утврди дека во нивното донесување не учествувале претставници на општествената заедница, што е неопходно според ставот 3 на член 64 од Уставот на СР Македонија, бидејќи со нив се уредуваат прашања, кои според членот 5 од Законот за промет на стоки се утврдени како работи од посебен општествен интерес и во чие управување, според членот 6 од овој закон, задолжително учествуваат и претставници на општествената заедница. Со оглед на тоа што тие се донесени од работната заедница на управата без учество на претставници на општествената заедница, Уставниот суд оцени дека се донесени спротивно на означените одредби на Уставот на СР Македонија и на Законот за промет на стоки поради што одлучи овие акти да ги укине. Со оглед на тоа што во текот на постапката статутот на управата е усогласен со одредбите на ставот 3 на член 64 од Уставот на СР Македонија и членовите 5 и 6 од Законот за промет на стоки, Судот одлучи да ја запре постапката за оценувањето неговата уставност и законитост.

У. бр. 29/70
6 април 1972 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Перо Коробар, с. р.

Објасен дел

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 688, страна 923, книга III е запишано следното: Согласно со одлуката бр. 01-2371/1 од 27. VIII. 1971 година на Собранието на општината Дебар за давање согласност и одлуката бр. 01-68 од 11. VIII. 1971 година на Работничкиот дом — Дебар, од Работничкиот дом — Дебар се издвојува економската единица Радио — Дебар, во самостојна установа која ќе работи под фирма: Радио станица — Дебар, ул. „8 Септември“ б. б.

Предмет на работењето на Радио-станцијата е информативна дејност.

Радио-станцијата е основана со издвојување на економската единица Радио — Дебар од Работничкиот дом — Дебар, согласно со горенаведената одлука.

Станицата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Најазим Лимани, в. д. управник.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 121 од 12. X. 1971 година. (1829)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 693, страна 943, книга III е запишано под име: Завод за урбанизам при Собранието на општината Титов Велес, ул. „Моша Пијаде“ б. б. Предмет на работењето на Заводот е изработка на урбанистички план (урбанистички студии, урбанистички планови за реализација, регионални и просторни планови) и други урбанистички планови на град Титов Велес и останатите населени места, во Општината Титов Велес.

Заводот за урбанизам е основан од Собранието на општината Титов Велес, со решението бр. 4252 од 27. IX. 1971 година.

Установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Настев Божидар, в. д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 135 од 4. XI. 1971 година. (1952)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 692, страна 939, книга III е запишана под име: Универзитетска печатница при Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје, ул. „Партизански одред“ бр. 22. Предмет на работењето на Универзитетската печатница е да врши печатарски услуги на Универзитетот и неговите установи, на факултетите и нивните установи. Во рамките на слободните капацитети може да врши печатарски услуги и на другите научни и просветни установи и организации и други лица.

Универзитетската печатница е основана од Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје, со одлуката бр. 01-40/4 од 25. IV. 1963 година на универзитетскиот совет.

Печатницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Угриновски Томо, управник во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 137 од 2. XI. 1971 година. (1953)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на установите, на 29. VII. 1971 година, рег. бр. 24/68, е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Тушевски Дано, в. д. директор на Основното училиште „Стив Наумов“, село Вешите, Прилеп.

Се овластува за потпишување Мојанчевски Живко Ристо, директор на училиштето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 48/71. (1942)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 642, страна 697, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Централното основно училиште „Мирче Ацев“ — Горче Петров, в. д. директор Најденов Димитар Милачко, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност, со одлуката бр. 02-409 од 6. VII. 1971 година на советот, од одржаната седница на 25. VI. 1971 година.

За директор на Централното основно училиште „Мирче Ацев“ — Горче Петров е назначен Дамјановски Васил, со одлуката бр. 04-67 од 27. II. 1971 година на советот, од одржаната седница на 26. II. 1971 година, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Чоневска Младен Крунислава, режисер на училиштето, сметано од 12. VII. 1971 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 91 од 9. IX. 1971 година. (1687)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 686, страна 415, книга III е запишано следното: Основно училиште „26 Јули“ населба Шуто Оризари, согласно со одлуката бр. 02-154 од 9. VI. 1971 година на советот и решението бр. 15-21150 од 2. VII. 1971 година за дадена согласност од Собранието на град Скопје се разделува на две основни училишта и тоа: Основно училиште „26 Јули“ и Основно училиште „Браќа Рамиз Хамид“.

Училиштето „26 Јули“ ќе работи под име: Основно училиште „26 јули“ — Скопје, населба Шуто Оризари. Предмет на работењето на училиштето е да ги остварува целите на воспитувањето на младото поколение, а особено да им дава на учениците основи на социјалистичко воспитување и на современо општо образование, да го помага сестраниот развој на учениците, да ги развива работните навики, да ги поттикнува и усовршува личните способности на младото поколение.

В. д. директор на училиштето е Благоја Михајловски, согласно со мислењето бр. 07-2260/1 од 9. VII. 1971 година на Комисијата за прашања на избори и именувања при Собранието на град Скопје.

Училиштето е основано со разделување на Основното училиште „26 Јули“ населба Шуто Оризари, согласно со горенаведената одлука.

Училиштето ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на своето овластување Вангел Ушлиновски и Благоја Михајловски.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Се брише од регистарот на установите од рег. бр. 474, страна 941, книга II Основното училиште „26 Јули“ населба Шуто Оризари, поради разделување согласно со горенаведената одлука.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 105 и 109 од 8. X. 1971 година. (1852)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. V. 1971 година, рег. бр. 10/62, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата број 11, во Битола, на ул. „Дунав“ бр. 4 во Битола, на Трговското претпријатие „Задругар“ — Битола, уште со: промет на техничка опрема на големо.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Задругар“ — Битола од 21. IV. 1971 година и решението бр. 04-1942/1, од 20. V. 1971 година, на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 278/71. (1225)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. V. 1971 година, рег. бр. 10/62, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Продавницата „Аеро“ — Битола, на ул. „Ж. Ј. Шпанац“ бр. 93, на Трговското претпријатие „Задругар“ — Битола, уште со продажба на големо на бои, лакови и хемикалии.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од 21. V. 1971 год., на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Задругар“ — Битола и решението бр. 04-1989/1 од 20. V. 1971 година, на Пазарната инспекција на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 279/71. (1226)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. V. 1971 година, рег. бр. 13/68, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Претпријатието за аеродромски услуги Аеродром „Охрид“ — Охрид, уште со: вршење на угостителски услуги — исхрана, трговија — продажба на безцаринска стока и сообраќајни услуги.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-263 од 14. IV. 1971 година на работничкиот совет на Претпријатието — Аеродром „Охрид“ и решението бр. 06-1220-УП од 29. IV. 1971 година на Одделението на инспекциски служби на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 257/71. (1227)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. V. 1971 година, рег. бр. 87/55, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Претпријатието за производство на цигли „Победа“ — Прилеп, уште со продажба на градежни материјали и услуги со свои превозни средства.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-181/2 од 2. XII. 1970 година, на работничкиот совет на Претпријатието за производство на цигли „Победа“ — Прилеп и решенијата од пазарниот, санитарниот и трудовиот инспектор на Собранието на општината Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 274/71. (1228)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. V. 1971 година, рег. бр. 6/66, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Кооперативното претпријатие „Пролетер“ — Ресен, уште со вршење на проектирање, изведување на градежни работи и надзор на објекти.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 03-182/1 од 16. IV. 1971 година, на работничкиот совет на Комуналното претпријатие „Пролетер“ — Ресен и решението бр. 04-3798/1 од 29. IV. 1971 година, на Пазарната инспекција на Собранието на општината Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 266/71. (1229)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 8, страна 189, книга II е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Градежното претпријатие „Козјак“ — Куманово, согласно со одлуката бр. 2199 од 20. X. 1970 година, на работничкиот совет се проширува со нова дејност изработка на арматура за други правни и физички лица.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 168 од 18. VI. 1971 година. (1239)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 787, страна 627, книга VI е запишано следното: Фирмата на „Метропол“ — угостителско претпријатие — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-972 од 4. IV. 1970 година, на работничкиот совет од одржаната седница на 1. IV. 1970 година се менува и гласи Угостителска работна организација „Метропол“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 281/70 од 21. VI. 1971 година. (1244)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 54, страна 279, книга II е запишано следното: Дејноста на Продавницата број 3 во Куманово, на Трговското претпријатие за текстил, галантерија, кожа, гума, парфимерија и др., на големо и мало „Текстилпромек“ — Куманово, согласно со одлуката бр. 03/2465 од 5. X. 1970 година, на работничкиот совет, од одржаната седница на 27. IX. 1969 година, се проширува и со: продажба на жлезарски и метални стоки, бицикли, машини за пиење — плетење и делови за истите, електротехнички стоки и материјали, бои, лакови, хемикалии, санитари и инсталациони материјали, стакло, порцелан и керамика, предмети за куќни потреби, производи од домашна ракотворба, оптички и фотоапарати со делови, спортски прибор, моторни возила, со прибор.

Досегашниот раководител на споменатата продавница Митко Кировски е разрешен од должност и за нов раководител на истата е назначен Ефремовски Александар.

Седиштето на продавницата е на Плоштадот Маршал Тито, број 35.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 815/70 од 21. VI. 1971 година (1240)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 453, страна 707, книга II е запишано следното: Фирмата на Продавницата за конфекција „Партизан“ во Кавадарци, ул. „7 Септември“, на Претпријатието за изработка на горна и долна облека „Партизан“ — Белград, се менува и гласи: Београдска конфекција „Беко“ — Белград — Продавница во Кавадарци, ул. „7 Септември“ бр. 17, согласно со решението, Фи. бр. 1921/62 од 5. XI. 1962 година, на Окружниот стопански суд во Белград.

Досегашниот раководител на споменатата продавница Грозданов Панчо е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување. За нов раководител на продавницата е назначен, со решението бр. 8040 од 5. VI. 1970 година, Каракулев Ѓорѓи Петар, кој продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, од матичното претпријатие.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 717/70 од 22. VI. 1971 година. (1241)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1076, страна 349, книга V е запишано следното: Досегашната фирма на Занаетчкиот сервис „Просперитет“ — Скопје се менува и ќе гласи: Занаетчиско трговско претпријатие „Просперитет“ — Скопје.

Досегашниот предмет на работа на означеното претпријатие се проширува и со нова дејност: трговија на големо и мало, со прехранбени продукти, текстилна стока и индустриски стоки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 490 од 10. VI. 1971 година. (1184)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 907, страна 283, книга IV е запишано следното: Досегашниот раководител на Пословниот огранок во Скопје, ул. „Луј Пастер“ бр. 5/II на „Панкомерце“ — Претпријатие за посредување, застапување на странски фирми и инженеринг — Нови Сад, Кушевски Петар е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в.д. раководител на споменатиот огранок е назначен Супхи Бајрами, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 28. XI. 1969 година. Истиот е назначен со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 10. XI. 1969 година. Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1096/69 од 4. VI. 1971 година. (1182)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1076, страна 349, книга V е запишано следното: На досегашниот в.д. директор на Занаетчкиот сервис „Просперитет“ — Скопје, Павловски Стојан, му престанува правото за потпишување поради разрешување од должност сметано од 31. VII. 1970 година.

За в.д. директор на Занаетчкиот сервис „Просперитет“ — Скопје, сметано за 6 (шест) месеци од 11. II. 1971 година се именува Спасе Талимџоски, согласно со одлуката бр. 351/1 од 11. II. 1971 година, на Советот и мислењето на Комисијата за избори и именување на Собранието на град Скопје, бр. 07-5946 од 18. III. 1971 година, кој Сервисот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето заедно со стариот потписник Божиновски Ѓорѓи.

Занаетчкиот сервис „Просперитет“ се преселува од ул. „Индустриска“ бр. 19а, Скопје на ул. „Ринг север“ б.б. барака 13 — Скопје, согласно со решението бр. 12-21665 од 30. X. 1970 година, на Одделението за инспекциски служби на Собранието на град Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 224 од 10. VI. 1971 година. (1185)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1339, страна 251, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Организацијата на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Скопје, ул. „117“ бр. 4 „Кемобоја“ — претпријатие за внатрешна и надворешна трговија — Загреб, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 16. VI. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 954/70 од 9. VI. 1971 година. (1186)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1320, страна 186, книга VI е запишано следното: Организацијата на Здружен труд, ул. „Гуро Ѓоновик“ бр. 67, Скопје, која е во состав на Земјоделската задруга „Колешанка“, село Колешино, Струмица, согласно со одлуката бр. 151 од 8. IV. 1971 година, на Задружниот совет се здобива со

својство на правно лице без суспидијарна одговорност кон останатите ОЗТ.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 559 од 16. VI. 1971 година. (1187)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1239, страна 534, книга VI е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Здруженото претпријатие за памучна индустрија „Интекс“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 04-1682/4 од 10. V. 1971 година, на работничкиот совет, се проширува со следната дејност: вршење на контрола на квалитетот и квантитетот на производите, од дејноста на Здруженото претпријатие и организациите во состав на претпријатието и тоа за потребите на организациите во состав на трети лица.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 474 од 11. VI. 1971 година. (1190)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1402, страна 494, книга VI е запишано следното: Кон Деловното здружение за унапредување на економски односи со странство и други подрачја во земјата „Инкоунион“ — Скопје, согласно со заклучокот на Управниот одбор од 23. IV. 1971 година, се приклучија следните стопански организации:

1. Претпријатието за увоз-извоз „Вардар“ — Скопје — согласно со одлуката на работничкиот совет од 20. IV. 1971 година,

2. Заштитната работилница „Социјален борец“ — Битола — согласно со одлуката бр. 01-1004 од 4. XII. 1970 година, на работничкиот совет,

3. Фабриката за конзерви „Пелагонија“ — Битола — согласно со одлуката на работничкиот совет од 15. III. 1971 година,

4. Земјоделската задруга „Светлост“ село Породин, Битолско — согласно со одлуката на работничкиот совет од 15. III. 1971 година и

5. Земјоделската задруга „Кисела Вода“ — Ресен — согласно со членот 4, став 1 од договорот за основање на Деловното здружение.

Деловното здружение за унапредување на економските односи со странство и други подрачја во земјата „Инкоунион“ — Скопје се преселува од ул. „Наум Наумовски-Ворче“ бр. 23, на ул. „Маршал Тито“ бр. 45/I — Скопје, согласно со решението Уп. бр. 12-14130 од 28. V. 1971 година, на Одделението за инспекции на Собранието на град Скопје.

Деловното здружение за унапредување на економските односи со странство и други подрачја во земјата „Инкоунион“ — Скопје, се конституира на 23. IV. 1971 година, согласно со записникот од одржаниот состанок на управниот одбор, од 23. IV. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 487, 498 и 506 од 10. VI. 1971 година. (1194)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 544, страна 133, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Организацијата на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Титов Велес, на ул. „Димитар Влахов“ бр. 51, на „Кемобоја“ — претпријатие за внатрешна и надворешна трговија — Загреб, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 16. VI. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 953/70 од 9. VI. 1971 година. (1199)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 888, страна 147, книга IV е запишано следното: Фирмата на Продавницата во Скопје, на „Зелен пазар“ број 5, на Земјоделскиот комбинат „Струмичко Поле“ — Струмица, согласно со одлуката бр. 02-4109/1 од 3. X. 1970 година, на работничкиот совет на Земјоделско-индустрискиот комбинат

„Струмица“ — Струмица, од одржаната седница на 20. V. 1970 година и изводот на регистарот на комбинатот од Окружниот стопански суд во Штип, се менува и гласи: Земјоделско-индустриски комбинат „Струмица“ — Струмица — Продавница во Скопје, на „Зелен пазар“, број 5.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 789/70 од 21. VI. 1971 година. (1245)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, на 8. VI. 1971 година, рег. бр. 12/70, книга I е запишано следното: Им престанува овластувањето за потпишување на Миленковски Мицо и Георгиевски Коста, на Бифето во Битола, на Општинскиот сојуз на организациите за физичка култура — Битола.

Се овластуваат за потпишување Поповски Ташко, раководител и Ангелова Марија.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 290/71. (1259)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, на 10. VI. 1971 година, рег. бр. 7/67, книга I е запишано следното: Продавницата број 30 во Битола, ул. „М. Тито“ бр. 65, на Фабриката за чевли „Шимецки“ од Загреб, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од 30. I. 1970 година, на работничкиот совет на Фабриката за чевли „Шимецки“ — Загреб.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 297/71. (1260)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, на 18. VI. 1971 година, рег. бр. 9/66, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Неделко Колевски, на Продавницата во Крушево, на Здружението на тутунопроизводителите „Мечкин Камен“ — Крушево.

Се овластува Редеп Амедовски, покрај досегашниот потписник Димитар Вожаров, раководител, да ја потпишува продавницата во Крушево.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 304/71. (1261)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22. VI. 1971 година, рег. бр. 1/65, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице „Македонијаплод“ — Ресен, на Земјоделскиот комбинат „Преспанско јаболко“ од Ресен, уште со: промет на големо и мало со сите видови трговски стоки, посредување во прометот и малограничен промет со Грција и Албанија, со стоката за која постои регистрација при овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-299/1, на Самостојната организација на здружен труд, со својство на правно лице „Македонијаплод“ — Ресен, решението бр. 04-4073/1 од 24. V. 1971 година, на Одделението за стопанство на Собранието на општината Ресен и потврдата од СОК — Филијала — Битола — Експозитура — Ресен, од 9. VI. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 296/71. (1268)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 507, страна 1069, книга II е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Трговското претпријатие, на големо и мало, за купопродажба и посредување „Југоплод“ — село Стојаково, согласно со одлуката бр. 01-218/1 од 26. III. 1971 година, на работната заедница, и уверението бр. 03-644/1 од 9. IV. 1971 година, на инспекциските служби на Собранието на општината Гевгелија,

се проширува и со вршење на угостителска дејност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 472 од 21. VI. 1971 година. (1370)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 94, страна 775, книга VI е запишано под фирма: „Снежана“ — трговско угостителско претпријатие на големо и мало — Горче Петров — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Стовариште во Гевгелија, ул. „Борис Кидрич“ бб. Предмет на работењето на стовариштето е продажба на индустриска прехранбена стока, репродукциони материјали, авто-делови, гумени и пластични производи и земјоделски производи.

Стовариштето е основано од работничкиот совет на „Снежана“ — трговско угостителско претпријатие на големо и мало — Горче Петров, со одлуката бр. 1809 од 21. XI. 1970 година, од одржаната седница на 30. IV. 1970 година.

Раководител на стовариштето е Бојалцалиев Коста.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1004/70 од 8. VII. 1971 година. (1595)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 457, страна 506, книга VI е запишано следното: На досегашниот потписник на Фабриката за обоени метали „Купром“ — Скопје, Благоја Антев Петрушев, шеф на производствено-техничка служба, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

Потписници на споменатата Фабрика остануваат старите регистрирани и тоа: Спиро Алексос Дечкаров, директор, Спасе Бисов Пејковски, шеф на комерцијалната служба и Јордан Сековски, шеф на сметководството, сметано од 28. IV. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 382/69 од 11. III. 1971 година. (527)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 285, страна 470, книга VI е запишано следното: На досегашниот потписници на Претпријатието „Вардар“ — импорт-експорт — Скопје:

— Константинов Григорие, помошник генерален директор,

— Блажев Драган, директор на стопанско-сметководниот сектор.

— Манушев Методија, директор на сектор,

— Андрејчин Андреја, директор на општ сектор,

— Шуменковиќ Петар, директор на сектор,

— Шеќерински Боро, директор на сектор за извоз, им престанува правото за потпишување.

За нови потписници се назначени:

— Костовски Тихомир, директор на сектор,

— Костовски Тодорче, директор на сектор,

— Димитровски Драгољуб, директор на сектор,

— Крстевски Атанас, директор на општ сектор,

— Дубровска Вера, помошник директор на сектор, кои заедно со досегашните потписници:

— Таки Мајовски, генерален директор,

— Тозија Јонче, помошник генерален директор.

— Секуловски Александар, помошник генерален директор,

— Герасимов Андреја, директор на сектор,

— Тричевски Ристо, директор на сектор,

— Калачевски Велко, директор на стопанско-сметководен сектор, ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат претпријатието, во границите на своето овластување.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 232 од 10. III. 1971 година. (528)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1247, страна 497, книга VI е запишано следното: Трговско претпријатие на големо и мало и посредување „Дунав“ — Скопје, го промени своето седиште со преселување од просториите на ул. „8 Март“ бр. 20 — Скопје на ул. „Ленинова“ бр. 40 — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1067/70 од 10. III. 1971 година. (535)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 357, страна 361, книга II е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Трговската работна организација „Врутокооп“ — Гостивар, се проширува и со следната дејност: промет на оружје, ловечки прибор, муниција, експлозивни и пиротехнички материјали како и спортски прибор, рибарски прибор и материјал.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 999/70 од 19. III. 1971 година. (559)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 482, страна 905, книга II е запишано следното: Фирмата на Продавницата за чевли „Астра“ во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ бр. 96, на Фабриката за чевли и погонски ремења „Франьо Горјуп“ — Загреб, се менува и гласи: „Астра“ — Творница обуке — Загреб, Нова Вест 11 — Продавница за чевли во Гевгелија, ул. „Маршал Тито“ број 96, согласно со изводот од регистарот на Окружниот стопански суд — Загреб, Фи. бр. 2977 од 15. X. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1038/69 од 23. III. 1971 година. (611)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. V. 1971 година, рег. бр. 9/70, книга II е запишано следното: Му престанува правото за потпишување на Талева Добринка, в.д. директор на Проектанското биро „Техника“ — Охрид.

Се овластува за потпишување инженер Стрезоски Саво директор на Проектанското биро.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 272/71. (1219)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. V. 1971 година, рег. бр. 8/70, книга I е запишано следното: Бифето во Битола, ул. „1-ви Мај“ бр. 65, на Синдикалната подружница при Одделението за внатрешни работи — Битола, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од Извршниот одбор на Синдикалната подружница при Одделението за внатрешни работи — Битола од 16. II. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 230/71. (1221)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 27. V. 1971 година, рег. бр. 25/55, книга III е запишано следното: Земјоделската задруга „Трајче Дојчиноски“, село Белчишта, Охридско, се става под присилна управа. За присилен управник е поставен Ѓоре Лазаревски.

Овластено лице за потпишување е присилниот управител Ѓоре Лазаревски.

Овие промени се извршени врз основа на одлуката бр. 01-2678/1 од 5. V. 1971 година, на Собранието на општината — Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 280/71. (1222)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. V. 1971 година, рег. бр. 5/68, страна II е за-

пишано следното: Продавницата во Ресен, ул. „11 Октомври“ бр. 19, на Современа конфекција „Први Мај“ од Пирот, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 178/70 од 21. XII. 1970 година, на работничкиот совет на Современа конфекција „Први Мај“ — Пирот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 275/71. (1223)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 19. V. 1971 година, рег. бр. 243/55, книга I е запишано следното: Се менува фирмата на Испоставата во Битола, на Претпријатието за меѓународна шпедиција „Скопје“ — Скопје и гласи: Претпријатието за меѓународна шпедиција „Макошпед“ — Скопје, Испостава — Битола.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 54/71 од 10. V. 1971 година, на работничкиот совет на Претпријатието за меѓународна шпедиција „Транскоп“ — Скопје, и решението Фи. бр. 465 од 10. V. 1971 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 270/71. (1224)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 101, страна 547, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Липковско Езеро“, село Липково, Кумановско — Откупна станица во Куманово, ул. „Христијан Карпош“ бр. 24. Предмет на работењето на Откупната станица е откуп на земјоделски производи (освен на тутун).

Откупната станица е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Липковско Езеро“ село Липково, со одлуката бр. 325 од 27. III. 1969 година.

Раководител на Откупната станица е Бељули Раман.

Откупната станица во Куманово, на ул. „Христијан Карпош“ бр. 24, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 12 од 25. XI. 1971 година. (2132)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 102, страна 555, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Исен Асани“ село Отља, Кумановско — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 4, во Куманово, ул. „Христијан Карпош“, број 78. Предмет на работењето на продавницата е продажба на индустриско-прехранбени производи, предмети за куќни потреби и земјоделски производи.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Исен Асани“, село Отља, Кумановско, со одлуката бр. 53 од 24. III. 1969 година, од одржаната седница на 23. III. 1969 година.

Раководител на продавницата е Љатифи Љутви. Продавницата број 4 во Куманово ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1110 од 24. XI. 1971 година. (2133)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 579, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Ран производ“ — Куманово — Продавница број 28, во Куманово, ул. „11 Ноември“ бр. 48. Предмет на работењето на продавницата е продажба на индустриско-прехранбени производи,

овошје и зеленчук, сувомесни производи, млечни производи и предмети за куќни потреби.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Ран производ“ — Куманово, со одлуката бр. 06-368/1 од 13. II. 1971 година, од одржаната седница на 15. IV. 1970 година.

Раководител на продавницата е Стојанче Антевски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 195 од 30. IX. 1971 година. (2135)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 16, страна 437, книга II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Мерис“, село Студеничани, Скопско, Продавница во Скопје, ул. „143“ бр. 3. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални и други прехранбени стоки.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Мерис“ село Студеничани, Скопско, со одлуката бр. 02-1164/2 од 4. VIII. 1970 година, од одржаната седница на 24. VI. 1970 година.

Раководител на продавницата е Беља Мислим Руфат.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 953 од 12. XI. 1971 година. (2179)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 203, страна 453, книга II е запишана под фирма: „Макошплот“ — Набавно-продажна задруга, село Сингелик, Скопско — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 6, во село Трубареве. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки.

Продавницата е основана од советот на работната заедница, со одлуката од одржаната седница на 31. X. 1970 година.

Раководител на продавницата е Речица Зејнула.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 291 од 10. XII. 1971 година. (2302)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 86, страна 581, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Ран производ“ — Куманово — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 30 во Куманово, ул. „Иво Рибар — Лола“ бр. 64. Предмет на работењето на продавницата е продажба на средства за заштита на растенијата, осменски материјал, вештачки ѓубрива, сточна храна, птичја храна, алат и прибор за обработка и заштита на растенијата и цвскиња.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Ран производ“ — Куманово, со одлуката бр. 04-783 од 26. VIII. 1971 година, од одржаната седница на 15. IV. 1970 година.

Раководител на продавницата е Спасовски Стојмир.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 883 од 10. XII. 1971 година. (2206)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 16, страна 31, книга I е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Солунска Глава“, село Јаболчиште, Титоввелешко — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Титов Велес, ул. „Нада Бутникошарова“ бр. 13. Предмет на работењето на продавницата е промет, на мало, со точна храна и брашно.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Солунска Глава“ село Јаболчиште, со одлуката бр. 152 од 18. IX. 1971 година.

Раководител на продавницата е Ѓорѓиев Трајко.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1018 од 9. XII. 1971 година. (2211)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите, на 23. XII. 1970 година, страна 141, реден број 18 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Првен камен“ — село Видовиште, Кочанско — Продавница за градежни материјали број 5, со седиште во село Видовиште, Кочанско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на сите видови градежни материјали.

Раководител на продавницата е Кирило Веселинов Атанасов.

Раководителот на продавницата не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените лица на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на пријавата и кон неа приложените докази.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 30/70. (2258)

О Г Л А С

Мајсторското право за положен испит за висококвалификуван работник од касапска струка на Трипун Блажев Савевски од Тетово, се огласува за неважно.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 624/71 од 14. I. 1972 година. (24)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 89 од општите правила на „Словенија-промет“ — експорт-импорт — Љубљана — Филијала — Скопје, административен центар, барака 6, населба Бутел II, Конкурсната комисија распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место директор на Финансискиот сектор на Филијалата во Скопје

Покрај општите услови предвидени со Основниот закон за работни односи кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат висока стручна подготовка — економски факултет и 5 години работно искуство на раководни работни места;

— да имаат виша стручна подготовка — виша комерцијална школа и 10 години работно искуство на раководни работни места;

— да имаат средна стручна подготовка — средно економско училиште и 15 години работно искуство на раководни работни места.

Квалификациите во конкуренцијата за работното место Финансиски директор учествуваат рамноправно.

Личниот доход е определен со правилникот за распределба на личните доходи во Филијалата.

Кандидатите се должни да ги достават потребните документи предвидени со ОЗРО, со молбата.

Молбите се примаат во рок од 15 дена по објавувањето на Конкурсот.

Некомплетираните документи нема да се разгледуваат.

Документите да се достават до „Словенија-промет“ — експорт-импорт — Љубљана — Филијала — Скопје, поштански фах 331, со ознака „За Конкурсната комисија“.

Од Конкурсната комисија

Работната заедница на Градежно-занаетчиската задруга „Иднина“ — Скопје, распишува

КОНКУРС

за пополнување на работното место директор на задругата (именување)

Кандидатите покрај општите услови од ОЗРО треба да ги исполнуваат следните услови:

— да имаат економско училиште со пет години работно искуство или да се висококвалификувани работници во градежно-занаетчиската насока и да имаат десет години работно искуство.

Личниот доход според правилникот за распределба на личните доходи на задругата.

Молбите, со препис од дипломата, кратка биографија и опис за движењето во службата се доставуваат во дирекцијата на задругата.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

ИНТЕРИМПЕКС

ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА МЕЃУНАРОДНА ТРГОВИЈА И ЗАСТАПУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ФИРМИ. ВНАТРЕШНА ТРГОВИЈА И ТУРИЗАМ — СКОПЈЕ

врз основа на одредбите на Основниот закон за изградба на инвестициони објекти и Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградбата на инвестициони објекти објавува

КОНКУРС

за јавно наддавање за отстапување на градба на инвестиционен објект — хотел „Галеб“ во Струга, со ориентациона вредност од 14.000.000 динари. Работите ќе се изведуваат во Струга на брегот на Охридското Езеро во непосредна близина на постојниот хотел.

Рокот за изведба не смее да биде поголем од 12 месеци сметано од денот на воведувањето на изведувачот во работа, според посебните услови на инвеститорот.

Предмет на јавното наддавање се градежни, градежно-занаетчиски, инсталатерски работи и ентериер.

Техничката документација заинтересираните работни организации ќе можат да ја добијат во Интеримпекс — Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 78 а, на I кат, соба бр. 9.

Изведувачките организации се должни да извршат сопствена ревизија на предметот за работите за кои лицентираат. При евентуалното отстапување на работите на изведувачките организации при дефинитивната претсметка ќе им се признаат вишкови само во висина од 1.5% од количините во понудата — договорот.

Изведувачките организации, кои ќе учествуваат во јавното наддавање се должни да поднесат писмена понуда која ќе содржи:

- извод од регистарот на стопанските организации за дејноста на подносителот;
- попис на досега извршените работи;
- попис на стручни кадри а посебно на лица и градилишта кои евентуално би биле ангажирани при градба на објектот;
- попис, вредност и расположивост на механизацијата;
- финансиска положба по завршената сметка од претходната година;
- преглед на објектите што се во тек на градба и кои ќе ги изведува подносителот во текот на 1972/73 година;
- договор за деловна соработка на градежните и градежно-занаетчиските, инсталатерските и претпријатијата за ентериер кои стартуваат заеднички на јавното наддавање;
- цена на изведбата според пресметката и предметот ревидиран од самата работна организација;
- пресметка со детален опис на позициите;
- фактор на трошоци за дополнителни работи;
- процент на манипулативни трошоци за евентуални дополнителни прометни работи;
- евентуално барање на изведувачките организации за аванс, каков и под кои услови;
- при заедничко стартување на градежните и градежно-занаетчиските работни организации се должни покрај заедничката понуда-пресметка да ги приложат и своите оригинални поединечни понуди-пресметки.

Писмените понуди и бараната документација треба да се достават најдоцна до 16 јуни до 14 часот во два запечатени омота со ознака:

„Понуда за јавно наддавање“ и „Документација за јавно наддавање“ за хотел „Галеб“ — Струга на адреса:

„ИНТЕРИМПЕКС“ — 91000 Скопје

ул. 11 Октомври бр. 78а

Понудите кои ќе стигнат подоцна од назначеното време нема да се земаат предвид.

Јавното наддавање, врз основа на благовремено пристигнатите понуди ќе се одржи на 19 јуни 1972 год. во салата на I кат во деловните простории на Интеримпекс — Скопје, со почеток во 8 часот. Јавното наддавање ќе се одржи само во случај ако благовремено пристигнат најмалку две понуди.

Јавното наддавање ќе се одржи без оглед на тоа дали овластените претставници на пријавените организации ќе пристапат во закажаното време. Овластените претставници се должни на комисијата да ѝ предадат уредни полномоштва.

Одлука за отстапување на работите што се предмет на јавното наддавање инвеститорот ќе донесе во рок од 10 дена по одржаното наддавање и во исто време ќе ги извести организациите кои учествувале во наддавањето.

Изведувачките организации се должни во понудата да изјават дека во целост ги прифаќаат техничките и посебните услови на инвеститорот и кон понудата да приложат гаранција во височина од 10% од ориентационата вредност со бланко-меница. На понудувачите чијашто понуда не ќе биде прифатена, гаранцијата ќе им биде вратена со такво известие, а на понудувачите чија што понуда ќе

биде прифатена гаранцијата ќе му биде вратена во рок од 8 дена по завршување на конечната пресметка по изградба на објектот. Во случај најповолните понудувачи да одбијат да го потпишат договорот или во текот на градбата да одбијат да ги извршуваат понатамошните работи, гарантниот депозит ќе помине во трајна сопственост на инвеститорот.

За оценка која понуда е најповолна, покрај погоре наведените критериуми ќе влијаат и следните елементи:

- пократок рок на изведба;
 - податок за составот на техничкиот кадар и механизацијата што ќе биде ангажирана во изведба на објектот;
 - степен на здобисено искуство во градба на слични објекти;
 - поволноста на гаранциите што се предлагаат и сл.
- Избраниот понудувач ќе биде должен да заклучи договор за градба во рок од 8 дена по применото известие дека неговата понуда е прифатена како најповолна. Договорот за градење ќе се заклучи врз основа на Законот за изградба на инвестициони објекти, техничките и општите услови, како и посебните услови на инвеститорот и ниеден од овие елементи не може да биде изменет со договорот за градење.

СОДРЖИНА

Страна

✓144.	Закон за минималниот личен доход на работниците — — — — —	353
✓145.	Закон за здруженијата на граѓаните — — — — —	354
✓146.	Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните — — — — —	356
147.	Закон за данокот на средствата што се распределуваат од доходот на банките за 1972 година — — — — —	357
148.	Закон за изменување и дополнување на Законот за државните празници на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	358
149.	Закон за изменување и дополнување на Законот за определување стапката на придонесот за изградба на станови за учесниците во Народноослободителната војна и за начинот и условите на користење на средствата од придонесот — — — — —	358
150.	Одлука за разрешување и именување на претседатели и членови во одборите на Републичкиот собор — — — — —	359
151.	Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СР Македонија — — — — —	359
152.	Одлука за разрешување и именување на членови на Комисијата за уставни прашања на Собранието на СРМ — — — — —	359
153.	Одлука за избор на претседател и членови на Комисијата за меѓународни односи на Собранието на СРМ — — — — —	360
154.	Одлука за разрешување и избор на судии на Окружниот стопански суд во Скопје и Окружниот суд во Скопје — — — — —	360
155.	Програма за користење на издвоените средства од судски такси наменети за опрема на судовите, јавните обвинители и воспитно-поправните домови — — — — —	360
156.	Одлука на Уставниот суд на Македонија У. бр. 29/70 од 6 април 1972 година — — — — —	360